



Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија - МАНУ
Бул. Крсте Мисирков 2, Скопје, Република Северна Македонија
Тел.: + 389 02 3 235-400; Факс: + 389 02 3235-500
Е-маил: manu@manu.edu.mk

арх. бр. 03-1415/2
22.4.2019 година

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ со објавување оглас

[преку ЕСЈН со е-аукција]

Материјали за одржување на зграда

Скопје, април 2019 година

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.Инструкции за економските оператори

1.1. Договорен орган

1.1.1 Договорен орган е Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија - МАНУ, со седиште на бул. „Крсте Мисирков“ бр.2, 1000 Скопје, телефон за контакт (02) 3235 400, електронска пошта manu@manu.edu.mk, лице за контакт: Благо Вујовиќ, е-mail: badi@manu.edu.mk или Александар Стојановски, е-mail: ace@manu.edu.mk

1.2. Предмет на договорот за јавна набавка

1.2.1 Предмет на договорот за јавна набавка на стоки е **Материјали за одржување на зграда.**

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации кои се составен дел на оваа тендерска документација.

1.2.2. Предметот на договорот е делив на 10 (десет) делови како што е дефинирано во техничките спецификации.

Понудувачот може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови од предметот на договорот за јавна набавка. Понудувачот не може да ги дели составните елементи на поединечниот дел.

За секој поединечен дел од предметот на договорот ќе се спроведе посебна електронска аукција преку електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

Предмет на е-аукција ќе биде вкупната цена (вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини) без ДДВ за секој дел од предметот на договорот за јавна набавка.

1.3. Проценета вредност

Проценетата вредност на предметната набавка за период од 1 (една) година без вклучен ДДВ изнесува 100.000 денари, односно 118.000 денари со вклучен ДДВ од 18 %.

Поединечно по делови, проценетата вредност е следнава:

проценета вредност по делови за јавна набавка на Материјали за одржување на зграда			
дел		вкупна цена без ДДВ	вкупна цена со ДДВ
дел 1	Бојлери од 80 литри и 10 литри	5.100,00	6.018,00
дел 2	Електро материјали, проводници за инсталација	2.500,00	2.950,00
дел 3	Казанчиња за тоалети и резервни делови за казанчиња	1.400,00	1.652,00
дел 4	Сијалици, (обични и штедливи), флуо цевки, прекинувачи, приклучници, арматури за неонско осветлување, продолжни кабли и останати електро материјали	58.000,00	68.440,00
дел 5	Материјали за поправка – брави, шмиргли, електроди, штрафови, бургии	7.200,00	8.496,00
дел 6	Материјали за поправка – бои за дрво и метал, разредувач, покривна боја за ѕид	3.500,00	4.130,00
дел 7	Материјали за поправка – четки разни димензии, лепак	2.200,00	2.596,00
дел 8	Материјали за поправка – цевки	2.600,00	3.068,00
дел 9	Разни алати за поправки	3.000,00	3.540,00
дел 10	Чешми еднорачни и обични, вентили, материјали за водовод и санитарии	14.500,00	17.110,00
вкупно:		100.000,00	118.000,00

1.4. Начин и рок на испорака на стоката

Носителот на набавката е должен стоките да ги испорачува сукцесивно, за период од една година, а по доставено поединечно барање во рок од 24 часа по доставена нарачка на е-маил адресата на избраниот носител на набавка (дадена при поднесување на понудата).

1.5. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

1.6. Начин на плаќање

Носителот на набавката ќе достави фактура во рок од 5 работни дена по испораката на стоките. Фактурата која е издадена треба да е во согласност со член 53 од Законот за данокот на додадена вредност.

Договорниот орган плаќањето на фактурите ќе го изврши во согласност со член 6 од Законот за финансиска дисциплина.

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште;
- број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоката;
- единечни договорни цени на секој од елементите;
- вкупни цени по елементи;
- вкупна цена на фактурата.

Носителот на набавката ќе достави фактура кон која задолжително треба да има приложено доказ за испораката (испратница) потпишан од двете договорни страни.

1.7 Право на учество

1.7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

1.7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

1.7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

1.7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

1.7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

Напомена: Во моментот на поднесување на групна понуда, носителот на групата треба да биде регистриран на Електронскиот систем за јавни набавки.¹

Носителот на групата задолжително ги потпишува со дигитален сертификат: понудата, потребните изјави и целокупната документација која самиот ја изготвува и потпишува. Доколку членовите на групата не поседуваат дигитален сертификат, потребните изјави и документацијата која тие ја изготвуваат и потпишуваат може да биде своерачно потпишана и доставена во скенирана електронска форма.

1.7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

1.7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

1.7.8. Доколку понудувачот користи подизведувач при извршување на договорот за јавна набавка ќе важат одредбите од член 118 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 24/19).

1.7.9. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

2. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите

2.1. Способност за вршење на професионална дејност

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.1.1 За докажување на способноста за вршење на професионална дејност

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

3. Појаснување, измена и дополнување на тендерската документација

3.1. Појаснување на тендерската документација

3.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, најдоцна 4 (четири) дена пред крајниот рок за поднесување понуди.

3.1.2 Договорниот орган е должен да одговори на сите прашања или барања за појаснување или измени кои економските оператори можат да ги постават во врска со тендерската документација, под услов истите да бидат поднесени најдоцна 4 (четири) дена пред крајниот рок за поднесување понуди.

3.1.3 Одговорите, како и измените и дополнувањата на тендерската документација, договорниот орган без надоместок и во најкус можен рок ги прави достапни на ист начин како што ја направил достапна тендерската документација, но не подоцна од 2 (два) дена од крајниот рок за поднесување понуди.

¹ Доколку е потребно да се издаде негативна референца на групата понудувачи а некој од членовите на групата не е регистриран на ЕСЈН, договорниот орган ќе ја објави негативната референца за сите членови на групата, при што нерегистрираните претходно ќе ги регистрира на ЕСЈН врз основа на доставените податоци од понудата.

3.2. Измена и дополнување на тендерската документација

3.2.1. Договорниот орган може, во рок не подоцна од 2 (два) дена од крајниот рок за поднесување на понудите или пријавите за учество, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања или барања од економските оператори, да ја измени или дополни тендерската документација.

3.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 4 (четири) дена.

3.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување.

4. Изготвување и поднесување на понудите

4.1. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

4.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Дигиталниот сертификат треба да биде со важност најмалку до моментот на јавното отворање односно крајниот рок за поднесување на понудите.

Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од “Прирачник за користење на ЕСЈН“ објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

Носител на дигиталниот сертификат со кој се потпишуваат документите кои се составен дел на понуда (финансиска и техничка понуда, изјави), задолжително треба да биде овластениот потписник на економскиот оператор или лице ополномоштено од овластениот потписник.

Полномошното ќе се смета за валидно доколку е приложено во:

- а) електронска форма потпишано со дигитален сертификат на управителот;
- б) во скенирана форма, со печат и своерачен потпис на управителот; или
- в) во хартиена форма, со печат и своерачен потпис на управителот.

Понуди потпишани со дигитален сертификат чиј носител е лице кое нема никакво овластување за потпишување на понуда, ќе бидат отфрлени како понуди со формални недостатоци.

4.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Економскиот оператор придружната документација ја доставува во скенирана електронска форма.

Документација во нестандартен формат и големина, се доставува во хартија во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на економскиот оператор, најдоцна до крајниот рок на отварање на понудите. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган;
- содржи информација за бројот на огласот за доделување на договор за јавна набавка и датумот на кој е објавен;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.4. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

4.5. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- образец на понуда (прилог 1),
- листа на цени (прилог 2),
- изјава за сериозност на понудата (прилог 3),
- модел на договор (прилог 4),
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.1.1 од тендерската документација.

4.6. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо.

4.7. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 90 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

4.8. Принцип на една понуда

Едно правно или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

5. Краен рок и место за поднесување на понудите

5.1. Краен рок за поднесување на понудите е **3.5.2019 година во 10:00 часот.**

5.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

5.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени.

6. Отворање и евалуација на понудите

6.1. Отворањето на понудите е јавно. Отворањето на понудите започнува во времето определено во тендерската документација како краен рок за поднесување на понудите.

6.2. При отворањето на понудите ниту една понуда не се отфрла.

6.3. Пред да пристапи кон евалуација на понудите, Комисијата изготвува записник од отворањето на понудите согласно член 108 став 7, 8, и 9 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 24/19).

7. Критериум за избор на најповолна понуда

7.1. Критериум за избор на најповолна понуда е **најниска цена**. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според

висината на понудените цени.

7.2. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со набавка од мала вредност со објавување оглас. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

8. Доделување на договорот за јавна набавка

8.1. Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за набавка од мала вредност со објавување оглас, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

8.2. Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата

8.3. Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана порано поднесената понуда.

8.4. Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да ја избере за најповолна понудата на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

8.5. По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

9. Известување за доделување на договорот за јавна набавка

9.1. По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвиква правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

9.2. Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од постапката, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за неизбор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

10. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

11. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

Техничка спецификација

ДЕЛ 1: БОЈЛЕРИ ОД 80 ЛИТРИ И 10 ЛИТРИ			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Бојлер од 80 литри, минимум 2000W, минимум 220V, вертикален, 50 Hz со поцинкован казан.	парче	1
2	Бојлер од 10 литри за ниска монтажа од минимум 1000W, минимум 220V	парче	2
ДЕЛ 2: ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ , ПРОВОДНИЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Проводник NYM - J/PP 3 x 1,5 mm ² или еквивалент	метар	30
2	Проводник NYM - J/PP 3 x 2,5 mm ² или еквивалент	метар	30
3	Проводник NYM - J/PP 5 x 2,5 mm ² или еквивалент	метар	20
ДЕЛ 3: КАЗАНЧИЊА ЗА ТООЛЕТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КАЗАНЧИЊА			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	WC казанче макс. димензии 50cm x 40cm x 12cm, мин 10 l, нискомонтажно, пластично	парче	2
2	Пловак за WC казанче, универзален	парче	5
3	Арматура за WC казанче, хоризонтална	парче	5
ДЕЛ 4: СИЈАЛИЦИ, (ОБИЧНИ И ШТЕДЛИВИ), ФЛУО ЦЕВКИ, ПРЕКИНУВАЧИ, ПРИКЛУЧНИЦИ, АРМАТУРИ ЗА НЕОНСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ, ПРОДОЛЖНИ КАБЛИ И ОСТАНАТИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Флуо цевки минимум 18 W, 60 cm, 220 V	парче	100
2	Флуо цевки минимум 36 W, 1.20 m, 220 V	парче	50
3	Флуо цевки минимум 58 W, 1.50 m, 220 V	парче	50
4	Сијалица LED E27 или еквивалент, минимум 8W, 2000 h, мин 1000 Lm, работен напон минимум 220 V, фреквенција 50HZ	парче	150
5	Рефлектор, LED E27 или еквивалент, мин 10 W, работен напон минимум 220 V, фреквенција 50 HZ	парче	5
6	Стартери 4 - 65 W, работен напон минимум 220 V, фреквенција 50HZ	парче	200
7	Сијалица со грло на навртување E 27 или еквивалент 75 W, 220V, 50 Hz	парче	100
8	Фасонки порцелански за сијалица за грло со навртување E27 или еквивалент	парче	5
9	Приклучница штекер вградена во ѕид minimum 220V, minimum 16 A или еквивалентно	парче	10
10	Утикач штекер minimum 220V, minimum 16 A или еквивалентно	парче	5

11	Прекинувач за ламба обичен вградување во зид minimum 16 A или еквивалентно	парче	10
12	Прекинувач за ламба сериски вградување во зид minimum 16 A или еквивалентно	парче	10
13	Продолжен кабел HO5VV – F/PP/J или еквивалент 3 x 1,5 mm ² од мин.3 метра со минимум 3 приклучоци со прекинувач	парче	10
14	Изолир трака за кабел, од минимум 20 mm и минимум 10 m	парче	15
15	Флуоресцентни сијалици со 2 пина 26 W, 220V	парче	100
16	Сијалица LED E27 или еквивалент, минимум 13 W, 2000 h, Мин 1000 Lm, работен напон минимум 220 V, минимум 6400K, фреквенција минимум 50HZ	парче	100
17	Сијалица LED E27 или еквивалент, минимум Ø 75, работен напон минимум 220 V, минимум 6400K, фреквенција минимум 50Hz	парче	150

ДЕЛ 5: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ – БРАВИ, ШМИРГЛИ, ЕЛЕКТРОДИ, ШТРАФОВИ, БУРГИИ

РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Брава за врата 8 cm со цилиндер	парче	5
2	Брава за врата 6,5 cm со цилиндер	парче	5
3	Брава верхајм 8 cm	парче	3
4	Брава верхајм 6,5 cm	парче	2
5	Шилдови елоксирани	парче	3
6	Кваки елоксирани	парче	3
7	Цилиндер за брава со обичен клуч (патент), 67 mm	парче	10
8	Брава за метална врата 2,5 cm	парче	5
9	Ринглици за намештај	парче	10
10	Бравици за намештај	парче	10
11	Брава за биро со шипка	парче	10
12	Шарки за врата на навртување	парче	10
13	Федер за брава (за јазиче од квака)	парче	20
14	Клап шарки прави	парче	20
15	Винкли " L " димензии 20 x 20 mm, ширина 15 mm, метални, за спојување на мебел и дрвени полици	парче	10
16	Винкли " L " димензии 60 x 60 mm, ширина 15 mm, метални, за спојување на мебел и дрвени полици	парче	10
17	Винкли " L " димензии 80 x 80 mm, ширина 15 mm, метални, за спојување на мебел и дрвени полици	парче	10
18	Шмиргла лист 60 гранулација, ширина 12cm, должина 1m	парче	5
19	Шмиргла лист 120 гранулација, ширина 12cm, должина 1m	парче	5
20	Шмиргла лист 240 гранулација, ширина 12cm, должина 1m	парче	5
21	Шмиргла 60 гранулација, ширина 12cm, должина 1m	метар	5

22	Шмиргла 120 гранулација, ширина 12cm, должина 1m	метар	5
23	Шмиргла 240 гранулација, ширина 12 cm, должина 1m	метар	5
24	Електроди (обложени) 2,5 за електро заварување на железо	килограм	3
25	Електроди (обложени) 3,5 за електро заварување на железо	килограм	3
	Завртка за гипс картон		
26	- 2 cm.	парче	100
27	- 3 cm.	парче	100
28	- 4 cm.	парче	100
29	Типла пвц за завртка 5x 40 mm	парче	100
30	Типла пвц за завртка 4x 30 mm	парче	100
31	Бургии спирална М – 4 за дрво и метал, стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 или еквивалент	парче	2
32	Бургии спирална М – 5 за дрво и метал, стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 или еквивалент	парче	2
33	Бургии спирална М – 6 за дрво и метал, стандардна должина, стандард HSS-R DIN338 или еквивалент	парче	2
ДЕЛ 6: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – БОИ ЗА ДРВО И МЕТАЛ, РАЗРЕДУВАЧ, ПОКРИВНА БОЈА ЗА ЗИД			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Мрсна боја за метал/дрво, минимум 750 ml	литар	5
2	Основна боја сива, минимум 750 ml.	литар	4
3	Нитро разредувач, минимум 1 литар	литар	10
4	Заштитна боја за дрво од мин 750 ml.	литар	4
5	Спреј за подмачкување од мин 400 ml	парче	2
ДЕЛ 7: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – ЧЕТКИ РАЗНИ ДИМЕНЗИИ, ЛЕПАК			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Четка 20 mm широчина, со природни влакна.	парче	2
2	Четка 40 mm широчина, со природни влакна.	парче	2
3	Четка 60 mm широчина, со природни влакна.	парче	2
4	Четка 80 mm широчина, со природни влакна.	парче	2
5	Четка 100 mm широчина, со природни влакна.	парче	2
6	Ваљак за сид со рачка, природно влакно, од мин 250 mm	парче	1
7	Ваљак за мрсна боја со рачка и сунгер, од мин 100 mm	парче	1
8	Универзално лепило (за гума, дрво) минимум 800 ml	парче	2
9	Универзално лепило (за гума, дрво) во туба минимум 100 ml	парче	2
10	Силикон транспарентен од мин 280 ml	парче	5
11	Силикон (минимум 300°C) од мин 280 ml	парче	5
12	Самолеплива армирана трака 50 mm x мин 30 m	парче	10

ДЕЛ 8: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – ЦЕВКИ			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Цевка ½ col, 6 метри, железна, поцинкована за водовод	парче	2
2	Цевка ¾ col, 6 метри железна, поцинкована за водовод	парче	2
ДЕЛ 9: РАЗНИ АЛАТИ ЗА ПОПРАВКИ			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Фазометар метал – пластика 180 mm. 220 - 240V	парче	2
2	Штрафцигер крстач, пх 0 x 60 mm	парче	1
3	Штрафцигер крстач, пх 1 x 800 mm	парче	1
4	Штрафцигер крстач, пх 2 x 100 mm	парче	1
5	Штрафцигер обичен min 0,5 x 3,0 x 80 mm	парче	1
6	Штрафцигер обичен min 0,8 x 4,0 x 80 mm	парче	1
7	Штрафцигер обичен min 1,2 x 6,5 x 150 mm	парче	1
8	Метро од 5 метри	парче	1
9	Штрафилица батериска минимум 12 V	парче	1
10	Клешта армирачка, мин 20-макс 30 cm	парче	1
11	Батерија за рачна батериска штрафалка 12V	парче	1
12	Рачна батериска светилка со полнење, 4 V, сијалица 1W LED 18 h, min 750 Lm или еквивалент	парче	2
ДЕЛ 10: ЧЕШМИ ЕДНОРАЧНИ И ОБИЧНИ, ВЕНТИЛИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВОДОВОД И САНИТАРИИ			
РЕДЕН БРОЈ	СТАВКИ ОД ДОГОВОР	Единица мерка	Количина
1	Батерија за мал бојлер (горна монтажа) еднорачна	парче	2
2	Батерија за мал бојлер (долна монтажа) еднорачна со долга цевка со три црева	парче	2
3	Батерија за голем бојлер (50 - 80 литри) еднорачна, сидна со лула	парче	2
4	Чешма обична за мал бојлер со затварачи на навртување за лабаво со клуч	парче	2
5	Чешма обична за голем бојлер созатварачи на навртување сидна со лула	парче	2
6	Чешма со лула за ладна вода, сидна, еднорачна	парче	2
7	Славина обична 1/2 col, месинг	парче	1
8	Славина обична 3/4 col, месинг	парче	1
9	Вентил за хидрант 1/2 col, месинг	парче	1
10	Вентил за хидрант од 3/4 col, месинг	парче	1
11	ЕК вентил 1/2 - 3/8 col	парче	5
12	ЕК вентил 1/2 - 1/2 col	парче	5
13	Сигурносен вентил за голем бојлер (50 - 80 литри)	парче	1
14	Вентил 3/4 col, за водовод, месинг, топчест	парче	2

15	Вентил 1/2 цол, за водовод, месинг,топчест	парче	2
16	Гумички за вововод 1/2 col	парче	10
17	Гумички за водовод 3/4 col	парче	10
18	Гумички за водовод 3/8 col	парче	10
19	Панцир црева 3/8-1/2 50 cm	парче	4
20	Панцир црева 3/8-1/2 80 cm	парче	4
21	Панцир црева 3/8-3/8 50 cm	парче	4
22	Панцир црева 3/8-3/8 80 cm	парче	4
23	Панцир црева 1/2- 1/2 50 cm	парче	4
24	Панцир црева 1/2- 1/2 80 cm	парче	4
25	Панцир црева за голем бојлер, 1/2 col на 1/2 col, 45 cm	парче	4
26	Тефлон трака за водоводна инсталација, 0,075 mm, мин 10 m	парче	3
27	Коноп за водоводна инсталација.	килограм	1
28	Црево за вода 1/2 col ПВЦ армирано	метар	50
29	Штравофи за даска за ВЦ шоља	парче	2
30	Умивалник ширина минимум 55 cm максимум 65 cm, порцелан	парче	1
31	ВЦ шоља, подна	парче	1
32	Капак за ВЦ шоља, пластичен без амортизер	парче	2
33	Капак за ВЦ шоља за моноблок, пластичен	парче	1
34	Црево ребрasto за ВЦ казанче за горна монтажа, Ø 50 mm, 1 m	парче	1
35	Радијаторски вентили 1/2 col	парче	5
36	Радијаторски вентили 3/4 col	парче	5

Прилог 1 – Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на огласот објавен од страна на Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ, за доделување на договор за јавна набавка на стоки – **Материјали за одржување на зграда**, со спроведување на набавка од мала вредност со објавување оглас, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: _____
I.2. Контакт информации
 Адреса: _____
 Телефон: _____
 Факс: _____
 Е-пошта: _____
 Лице за контакт: _____
I.3. Одговорно лице: _____
I.4. Даночен број: _____
I.5. Жиро сметка и депонент банка _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме стоките наведени во табелата во Прилог 2 – листа на цени.
II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 1: БОЈЛЕРИ ОД 80 ЛИТРИ И 10 ЛИТРИ**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.2. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 2: ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ, ПРОВОДНИЦИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈА**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.3. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 3: КАЗАНЧИЊА ЗА ТОАЛЕТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КАЗАНЧИЊА**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.4. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 4: СИЈАЛИЦИ, (ОБИЧНИ И ШТЕДЛИВИ), ФЛУО ЦЕВКИ, ПРЕКИНУВАЧИ, ПРИКЛУЧНИЦИ, АРМАТУРИ ЗА НЕОНСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ, ПРОДОЛЖНИ КАБЛИ И ОСТАНАТИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.5. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 5: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКИ – БРАВИ, ШМИРГЛИ, ЕЛЕКТРОДИ, ШТРАФОВИ, БУРГИИ**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.6. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 6: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – БОИ ЗА ДРВО И МЕТАЛ, РАЗРЕДУВАЧ, ПОКРИВНА БОЈА ЗА ЗИД**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.7. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 7: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – ЧЕТКИ РАЗНИ ДИМЕНЗИИ, ЛЕПАК**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.8. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 8: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОПРАВКА – ЦЕВКИ**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.9. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 9: РАЗНИ АЛАТИ ЗА ПОПРАВКИ**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.10. Вкупната цена на нашата понуда, за **Дел 10: ЧЕШМИ ЕДНОРАЧНИ И ОБИЧНИ, ВЕНТИЛИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВОДОВОД И САНИТАРИИ**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:

_____ (со бројки)
_____ [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.

III.11. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во листа на цени (прилог 2)

V. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

VI. Нашата понуда се состои од:

- образец на понуда (прилог 1),
- листа на цени (прилог 2),
- изјава за сериозност на понудата (прилог 3),
- модел на договор (прилог 4),
- документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.1.1 од тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице

_____ (потпис) *

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.

Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис) *

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

Прилог 4 – Модел на договор

Склучен помеѓу:

1. Академија на науките и уметностите на Република Северна Македонија – МАНУ со седиште на бул. „Крсте Мисирков“ бр. 2, Скопје, застапуван од Секретарот на МАНУ, акад. Леонид Грчев (во понатамошниот текст: Договорен орган) од една страна, и
2. *** (во понатамошниот текст: Носител на набавката) од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни за набавка на **Материјали за одржување на зграда, за дел ----**.

Овој договор се склучува по спроведена постапка за набавка од мала вредност со објавување оглас, а во согласност со прифатена понуда и во се според техничката спецификација, листа на цени по спроведена е-аукција кои се составен дел од овој Договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вредноста на овој договор без пресметан ДДВ изнесува ***** (***) денари**, односно ***** (***) денари** со ДДВ.

Овој договор ќе се реализира според дадените единечни цени наведени во прилог табелата кон овој договор, а до износот наведен во став 1 од овој член.

Договорните страни се согласија дека вредноста, ниту пак наведените количини од овој договор не мора да биде исцрпена.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 3

Носителот на набавката ќе достави фактура во рок од 5 работни дена по испораката на стоките. Фактурата која е издадена треба да е во согласност со член 53 од Законот за данокот на додадена вредност.

Договорниот орган плаќањето на фактурите ќе го изврши во согласност со член 6 од Законот за финансиска дисциплина.

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште;
- број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоката;
- единечни договорни цени на секој од елементите;
- вкупни цени по елементи;
- вкупна цена на фактурата.

Носителот на набавката ќе достави фактура кон која задолжително треба да има приложено доказ за испораката (испратница) потпишан од двете договорни страни.

РОК, МЕСТО И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен стоките да ги испорачува sukcesивно, за период од една година, а по доставено поединечно барање во рок од 24 часа по доставена нарачка на е-маил адресата на избраниот носител на набавка (дадена при поднесување на понудата).

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 5

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача и изврши навремено, согласно понудата, техничката спецификација и листата на цени.

Член 6

Договорниот орган има право да определи лице кое ќе врши координација помеѓу Носителот на набавката и Договорниот орган во извршување на договорот.

За определеното лице и за неговите овластувања, Договорниот орган навремено го известува Носителот на набавката.

Член 7

По извршените работи, предмет на овој договор, ќе се изврши технички преглед.

За проверка и контрола на карактеристиките од ставот 1 на овој член Договорниот орган ќе определи одговорно лице.

Носителот на Набавката е должен да испорачува единствено во согласност со техничката спецификација.

Во рок од 15 (петнаесет) дена по извршената испорака, доколку се појават какви било недостатоци Договорниот орган има право да му укаже на Носителот на набавката испорачаните стоки да ги замени веднаш или најдоцна во рок од 10 (десет) дена од известувањето, а Носителот на Набавката е должен да постапи по укажувањето.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Кога едната од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот.

Член 9

Доколку дојде до раскинување на Договорот, договорната страна која го раскинува договорот е должна за тоа писмено да ја извести другата договорна страна во рок од 2 (два) дена од денот кога најавила дека ќе го раскине Договорот.

Член 10

Доколку Носителот на набавката не го изврши предметот на овој Договор во рокот предвиден во член 4, Договорниот орган има право, во рок од 2 (два) дена по истекот на тој рок електронски во пишана форма да го извести Носителот на набавката дека му остава дополнителен рок од 2 (два) дена за исполнување на обврската.

Доколку Носителот на набавката не ја исполни обврската и во дополнително оставениот рок од претходниот став, Договорниот орган ќе го раскине Договорот и ќе пристапи кон постапка за наплата на договорната казна.

Член 11

Договорот ќе биде раскинат и доколку Носителот на набавката не се придржува односно постапува спротивно на одредбите на овој договор, односно не ја исполни обврската согласно условите од овој договор.

Член 12

Договорните страни се согласија дека во случај на еднострано раскинување на овој Договор од страна на Носителот на набавката или неисполнување на неговите обврски, Договорниот орган има право на надомест на сите трошоци што се во врска со предметот на договорот, како и на надомест на штета.

ДОГОВОРНА КАЗНА И НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 13

Договорниот орган има право на договорна казна во износ од 20% од вкупната вредност на договорот доколку Носителот на набавката доцни со исполнување на обврските или неуредно ги исполнува обврските од договорот, согласно роковите и условите утврдени во истиот.

Договорната казна ќе се пресметува од моментот на настанувањето на условите предвидени со ставот 1 на овој член, за што Договорниот орган веднаш писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Во случај на доцнење односно неуредно извршување на договорот, Носителот на набавката се обврзува покрај договорната казна да ја надомести и штетата на Договорниот орган, настаната поради доцнење односно неуредно извршување на договорот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

За се што не е предвидено со овој договор важат одредбите од Закон за облигационите односи.

Член 15

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено ќе ги решава надлежен суд во Скопје.

Член 16

Можните измени настанати по склучување на овој договор, договорните страни ќе ги договорат спогодбено и писмено и ќе ги приклучат кон овој договор со анекси.

Член 17

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 18

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

Потпис на Одговорно лице на понудувачот*

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

***Забелешка: Договорниот орган го задржува правото при склучувањето на договорот со избраниот носител на набавката да внесе одделни измени во текстот на договорот а кои нема да се однесуваат на измена на веќе утврдените услови во тендерската документација.*